



НОВА TOYOTA RAV4 MY2021

Опрема	БЕНЗИН				ХИБРИД	
	2.0 Бензин 6 М/Т 175 к.с.		2.0 Бензин CVT 175 к.с.		2.5 Хибрид E-CVT 218 к.с.(FWD) / 222 к.с. (AWD)	
	Цена во ДЕНАРИ	Цена во ЕВРА	Цена во ДЕНАРИ	Цена во ЕВРА	Цена во ДЕНАРИ	Цена во ЕВРА
ACTIVE FWD	1,871,780 ден.	30,190 €	-	-	2,200,380 ден.	35,490 €
DYNAMIC FWD	2,051,580 ден.	33,090 €	-	-	2,324,380 ден.	37,490 €
DYNAMIC AWD	2,150,780 ден.	34,690 €	2,243,780 ден.	36,190 €	2,541,380 ден.	40,990 €
EXCLUSIVE NAVI BiTon FWD	-	-	-	-	2,646,780 ден.	42,690 €
EXCLUSIVE NAVI BiTon AWD	-	-	-	-	2,857,580 ден.	46,090 €
Ново! EXCLUSIVE NAVI AWD Black Edition	-	-	-	-	2,876,180 ден.	46,390 €
Ново! EXCLUSIVE Premium AWD	-	-	-	-	3,155,180 ден.	50,890 €
LOUNGE AWD	-	-	2,696,380 ден.	43,490 €	3,062,180 ден.	49,390 €
LOUNGE PREMIUM AWD	-	-	-	-	3,372,180 ден.	54,390 €

Важи од: 17.03.2021

ГАРАНЦИЈА

6 години или 200.000 км на хибриден погон, 5 години/100.000 км на батерија
 Анти-корозивна гаранција: 12 години
 10 години бесплатна грижа за хибридниот батерија (само хибрид)

Патна помош:

5 години (Македонија) - 2.900,00 Ден
 5 години (Европа) - 3.900,00 Ден

RAV4: АКТИВНА И ПАСИВНА БЕЗБЕДНОСТ

АКТИВНА БЕЗБЕДНОСТ, ДИНАМИКА НА ВОЗЕЊЕ И СУСПЕНЗИЈА

- TOYOTA SAFETY SENSE 2-втора генерација на систем за активна безбедност, која вклучува:

1) Активен систем, за помош при избегнување на судир (PCS, Pre-Crash Safety) со Автоматска сопирачка за спречување на судир (AEB, Automatic Emergency Brake) и Препознавање на пешаци (дење и ноќе) и велосипедисти (дење). Со помош на радар и камера, системот ги следи патните услови пред автомобилот. При ризик за судир со автомобил или пешак:

- го предупредува возачот звучно и визуелно

- ја зајакнува силата на сопирање со цел скратување на патот на сопирање

- при отсуство на реакција на возачот системот автоматски ја активира сопирачката во случај на опасност од судир (од 10-180 km/h | до 80km/h)

2) iACC- интелигентен адаптивен темпomat кој го одржува зададеното растојание зад возилото кое се следи, и сопира при намалување на брзината на истото. Системот функционира при брзина од 0-180 km/h (од 40-180km/h за мануелен менувач)

3) LDA & LTA- Систем за предупредување при напуштање на коловозна лента со асистент кој го држи возилото во средината на коловозната лента и систем за следење на траекторијата на патната лента. Функционира при брзина 0-180km/h & 50-180km/h за мануелен менувач.

4) Асистент за автоматско вклучување/исклучување на долги и кратки светла (AHB, Automatic High Beam). Системот ги регистрира предните фарови од возилата кои доаѓаат од спротивен правец, како и задните светла на возилата кои ги следите и ги прилагодува светлата средни/долги во однос на ситуацијата. Работи на брзини од 40-180 km/h.

5) Асистент за препознавање на сообраќајни знаци (RSA- Road Sign Assist). Преку камерата системот ги препознава знаците за ограничување на брзината и забраната за претекнување и на проектира на инструмент таблата. При прекршување на дозволените ограничувања системот предупредува звучно и визуелно.

6) Систем за предупредување при замор на возачот, регистрира дали автомобилот ја следи патната лента и ако востанови напуштање или неконтролирано движење го предупредува возачот визуелно.

- ASL- систем за ограничување на максималната брзина со управување преку копче на воланот со меморија.
- Stop & Start систем кој што автоматски го исклучува моторот при потполно сопирање и повторно го вклучува при притисок на папучата на гаста (кај автоматски менувач) односно при притисок на педалата за спојка кај мануелен менувач со цел намалување на потрошувачката на гориво во градски услови. Стандардно за сите возила со автоматска и мануелна трансмисија.
- Антиблокирачки систем за сопирање, со електронско распределување на силата на сопирањето и помош при сопирањето (ABS + EBD + BA)
- Систем за контрола на влечната сила (TRC). Со автоматско блокирање на погонските тркала кои пролизгуваат и прераспределување на вртежниот момент и регулирање на вртежите. (со копче за деактивација)
- Систем за контрола на стабилноста на возилото (VSC).
- Систем за помош при тргнување на нагорнини (HAC). Автоматски го задржува возилото закочено 2 секунди преку активација на сопирачките на сите тркала.
- Систем за контрола на стабилноста на приколката (TSC). Го следи движењето на приколката и кога ќе забележи опасност од дестабилизација и откачување на приколката автоматски ја прилагодува брзината на возилото со цел намалување на ризикот од откачување.
- Електричен серво управувач, осетлив на брзина (EPS)
- Активни стоп светла, автоматски пулсираат при ненадејно сопирање (EBS)
- Индикатор за предупредување на намалување на притисок во пневматик (TPWS)
- MacPherson независно потпирање со спирални пружини - напред
- Потпирање назад, независно потпирање со двојни носачи - мултилинк

ПАСИВНА БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ

- Браници кои ја апсорбираат енергијата при судир и делумно помагаат при судир со пешак
- Стандарден пакет од 7 воздушни перници, интегрирани во системот за пасивна безбедност:
 - 2 Фронтални, воздушни перници за предните седишта со можност за исклучување на совозачкото пернице
 - 2 Странични, двокоморни, воздушни перничииња за предните седишта,
 - 2 Странични, воздушни перници тип "Завеси" на предните и задните седишта
 - 1 Воздушно пернице за колена, возач
- Предни, заштитни ремени со автоматско затегнување при судир и регулирање на висината
- Заштитни ремени на задните седишта со прицврстување во 3 точки
- Предупредување за непоставени ремени на седиштата
- Предни седишта со систем за намалување на можност за повреди при судар од назад
- Потпирачи за глава, рачно регулирачки по височина за сите 5 места
- Isofix држачи кај надворешните задни седишта
- Заштита за отварање од внатре на задните врати (child-lock)

Ново AVAS систем за акустично предупредување на пешаците при движење на електричен погон на ниски брзини (само за хибридни автомобили)

НАДВОРЕШНОСТ

- 17" сребрено обоени бандажи од лесна легура со 5 краци и пневматичи 225/65 R17
- Привремено резервно алу - тркало сместено во багажниот простор (T165/80 D17ST) со сет за замена
- Мултирефлекторни "LED" предни фарови со функција "Follow me home" и сензор за светло
- Автоматско прилагодување на предните светла по височина
- LED, задни стол светла
- LED, автоматски дневни светла
- Странични ретровизори со куќишта обоени во боја на каросерија, со вградени трепкачи, електрично регулирани и грееи и автоматско преклопување
- Задна врата која се отвара нагоре и спојлер со вградено 3-то LED стол светло
- Антена во форма на перка од ајкула
- Рачки на вратите во боја на каросеријата
- Двојна издувна цевка (кружна)
- Предни и задни калници
- Црни офроуд заштитни пластики на праговите и крилата на тркалата
- Кровни носачи - црни
- Централна брава со далечинско управување
- Предна и задна пластична заштита на браник во црна боја - офроуд
- Тонирани зелени стакла со UV заштита и топлотна изолација
- Предна ретшка на браник во црна боја
- Заден спојлер во боја на каросерија
- Клуч со далечинска контрола на заклучувањето и преклопување на клучот
- Надворешни ретровизори поставени на вратите на возилото



ВНАТРЕШНОСТ

- Електронски, автоматски клима уред со предни и задни отвори за вентилација и навлажнувач на воздух и филтер за полен (2.5 Hybrid)
- Клима уред со предни и задни отвори за вентилација и филтер за полен (за 2.0 D-4S Бензинец)
- Електрика на предни и задни прозори со автоматско отворање и затворање и заштита од прикљештување
- Трокрак мултифункционален волан обложен во кожа
- EPS електро серво управувач со рачно регулирање по височина и длабочина
- Копче за стартување на моторот (2.5 Hybrid FWD & AWD)
- Рачка на менувач обложен во кожа
- Електронска паркинг сопирачка
- Потпирачи за раце на предните и задните врати со ракофати
- Автоматско заклучување на вратите по тргнување на возилото
- Црн текстилен тапаџир на седиштата со џеб на задниот дел од седиштето на совозачот
- Потпирач за раце на предните седишта со подвижна преграда за ситници
- Потпирач за раце на задните седишта со преклопување и држачи за чаши
- Два приклучоци за струја 12V: еден напред и еден за задните седишта
- Осветлување на внатрешноста и багажен простор при влегување и излегување
- Внатрешен ретровизор со мануелно прилагодување на затемнувањето
- Сив тапаџир на таванот и вградено светло
- Штитници од сонце за возач и совозач со огледало и светло
- Возачко седиште рачно прилагодливо во 6 насоки
- Совозачко седиште прилагодливо во 4 насоки
- Задни седишта делливи (60:40), со преклопување на наслоните
- Toyota Easy Flat system за преклопување на наслоните за задните седишта со едно движење
- Покривка на багажен простор - подвижна ролетна
- Двоестран под на багажникот (гумирана и тапаџирана страна)
- Простор за шише за пијалок во предните и задните врати
- Закачалки кај задните врати
- Делумно покриена инструментална табла со мек материјал во долната половина
- Централна конзола во Piano црн лак



АУДИО, КОМУНИКАЦИИ & ИНФОРМАЦИИ

- Toyota Touch* 2 Мултимедијален систем:
- **Ново** - 8" дисплеј во боја чувствителен на допир со висока резолуција
- Аудио систем со 6 звучници
- 3 USB (еден на предна конзола и 2 назад) и 1 Aux-in приклучок за мултимедија уреди* (iPod® и MP3 плеери)
- Целосна iPod и MP3 контрола преку дисплејот на допир
- Bluetooth 3® поврзување, автоматско симнување на телефонски именик, читање на SMS и e mail пораки. (функцијата не е компатибилна со сите мобилни апарати)
- Toyota Touch* 2 Мултимедијалниот систем е платформа која може едноставно да се надгради со Мултимедијален Навигациски систем со инсталирање на Toyota Touch 2 & Go
- Спортска инструментална табла со 4.2" мулти информациски дисплеј во средината и два округли инструменти од страните
- 4.2" TFT мулти информациски дисплеј во боја вграден во инструменталната табла (надворешна температура, температура на моторот, просечна брзина, потрошувачка на гориво, досег)
- Индикатор за режим на возење, Индикатор за Eco режим, Gear indicator (автоматски менувач) и Gear shift indicator (мануелен менувач)

DYNAMIC (дополнително над ACTIVE)

НАДВОРЕШНОСТ

- Сребрено обоен долен дел од преден и заден браник
- Две издувни цевки (овални)
- Предни светла за магла - црни оквири
- Предни и задни паркинг сензори за помош при паркирање
- Сензор за дожд
- Предна украсна решетка на ладилник во антрацит сива боја
- Грееи прескалки на бришаџи на предно ветробранско стакло и предупредување за ниско ниво на течност за бришаџите

ВНАТРЕШНОСТ

- Двозонски електронски, автоматски клима уред (за D-4S Бензинец)
- Електрохроматски внатрешен ретровизор
- Push start копче за стартување на моторот
- Грееи предни седишта со два степени на загревање
- Офроуд контролни копчиња поставени до менувачот (само кај AWD)
- Простор за ситници во централната конзола со гумирана подлога
- Амбиентално осветлување за носете на предните седишта
- Дополнително затемнети прозорци, задни странични и задно стакло
- Кожа на рачка на менувач и хром декорација
- Мек тапаџир од црна синтетичка кожа на долниот дел од инструмент табла украсена со декоративен шев
- Мек тапаџир од синтетичка кожа на дел од тапаџирот на вратите кој служи за потпирање за рацете
- Потпирач за раце на предните седишта со подвижна преграда за ситници обложен во синтетичка кожа со шевови



АУДИО, КОМУНИКАЦИИ & ИНФОРМАЦИИ

- Toyota Touch 2 мултимедијален систем со 8" дисплеј со висока резолуција, чувствителен на допир
- Задна цветна камера за помош при паркирање со насочување и приказ на 8" екран
- Спортска инструмент табла во комбинација на два полукружни инструменти и 7" мулти информациски дисплеј во боја (над. темп., темп. на моторот, прос. брзина, потр. на гориво, досег)

EXCLUSIVE (дополнително над DYNAMIC - само кај Хибрид)

- Bi-tone надворешна каросерија - боја на возило+црн кров и ретровизори
- 18" алуминиумски тркала во црна боја со гуми 225/60R18
- Bi-LED предни фарови со автоматска нивелација на светлосниот сноп
- Тапаџир на таванот во црна боја
- Спортски седишта во комбинација синтетичка кожа/штоф во црна боја, опшиени со син конец
- Електрично прилагодување во 6 насоки на возачкото седиште
- Електрична лумбална поддршка на возачко седиште
- 3 предни и 2 задни USB приклучоци
- Smart Entry & Start System овозможува Keyless отклучување/заклучување и стартување на моторот со допир без користење на клучот
- Електрично отворање на задната врата (преку клучот, копче во кабината или вратата)
- Бежичен полнач за мобилен телефон (само кај телефоните кои поддржуваат Qi безжично полнење)
- Навигациски систем со мапи на Европа (подарок)



Ново! EXCLUSIVE BLACK EDITION (разлика во однос на EXCLUSIVE) - само кај HYBRID

- Ново** Целосно црна боја на каросерија - (каросерија + кров + куќишта на ретровизори + калници + браници + решетка + задна лајсна на врата)
- Ново** Спортски седишта во комбинација синтетичка кожа/штоф во црна боја, опшиени со сив конец
- Ново** 19" Black Edition бандаши од лесна легура со пневматици 225/55R19
- Без резервна гума, со кит за продупчен пневматик TRK



Ново! EXCLUSIVE PREMIUM (дополнително над EXCLUSIVE - само кај Хибрид)

НАДВОРЕШНОСТ

- Панорамски прозачен кров со електрично управување отворање/затворање и завеса
- Автоматско отварање на врата со помош на движење на ногата под браникот (при монтирање на влечна кука оваа функција се деактивира)



ВНАТРЕШНОСТ

- Навигациони систем со мапи на Европа и гласовно управување
- Аудио систем JBL од највисока класа со 9 звучници посебно проектиран за Новиот Rav4
- Грејач на волан
- Втора генерација на внатрешен ретровизор со дигитален приказ. Огледалото работи како нормален електрохроматски ретровизор, но дополнително ја подобрува видливоста при товар на габаритни предмети во багажникот преку камера. Може да се прилагоди осветленоста, да се зумира и да се прилагоди бојата.
- BSM, Систем за надзор на мртвот гол со индикација во страничните огледала
- RCTA со функција за автономно сопирање при опасност.
- Panoramic View Monitor 360°: надзор на возилото со помош на 4 камери позиционирани на четирите страни на возилото за олеснето паркирање со приказ на 8" дисплеј:
 - Предна широкоаголна камера за помош при излегување од гаража
 - Задна колор камера за помош при паркирање со широк агол
 - Две странични камери интегрирани во страничните ретровизори
 - 360°панорамски преглед на возилото "птичја перспектива" за олеснето маневрирање во тесен простор
 - 8" дисплеј со поделба на екранот: панорамски преглед + предна или задна камера
- Пакет за студени региони:
 - Греено предно ветробранско стакло



LOUNGE (дополнително над DYNAMIC)



НАДВОРЕШНОСТ

- Bi-LED предни фарови со автоматска нивелација на светлосниот сноп
- 18" алуминиумски тркала во сребрена боја со гуми 225/60R18
- Хромирани рачки на вратите



ВНАТРЕШНОСТ

- Кожни седишта од висококвалитетна кожа со избор на 3 бои
 - Црна (LA20)
 - Беж (LA40)
 - Сива (LA10)
- Навигациони систем со мапи на Европа и гласовно управување
- Електрично прилагодување во 6 насоки на возачкото седиште
- Електрична лумбарна поддршка на возачко седиште
- Меморија на возачко седиште
- BSM, Систем за надзор на мртвот гол со индикација во страничните огледала
- RCTA со функција за автономно сопирање при опасност.
- Panoramic View Monitor 360°: надзор на возилото со помош на 4 камери позиционирани на четирите страни на возилото за олеснето паркирање со приказ на 8" дисплеј:
 - Предна широкоаголна камера за помош при излегување од гаража
 - Задна колор камера за помош при паркирање со широк агол
 - Две странични камери интегрирани во страничните ретровизори
 - 360°панорамски преглед на возилото "птичја перспектива" за олеснето маневрирање во тесен простор
 - 8" дисплеј со поделба на екранот: панорамски преглед + предна или задна камера
- Греени прескалки на бришачи на предно ветробранско стакло и предупредување за ниско ниво на течност за бришачите
- Грејач на волан
- 3 предни и 2 задни USB приклучоци
- Smart Entry & Start System овозможува Keyless отклучување/заклучување и стартување на моторот со допир без користење на клучот
- Електрично отварање на задната врата (преку клучот, копче во кабината или вратата)
- Безжичен полнач за мобилен телефон (само кај телефоните кои поддржуваат Qi безжично полнење)



LOUNGE PREMIUM (дополнително над LOUNGE)

НАДВОРЕШНОСТ

- Панорамски прозачен кров со електрично управување отворање/затворање и завеса
- Автоматско отварање на врата со помош на движење на ногата (при монтирање на влечна кука оваа функција се деактивира)
- Ново** 19" бандаши од лесна легура со пневматици 225/55R19
- Без резервна гума, со кит за продупчен пневматик TRK



ВНАТРЕШНОСТ

- Аудио систем JBL од највисока класа со 9 звучници посебно проектиран за Новиот Rav4
- Втора генерација на внатрешен ретровизор со дигитален приказ. Огледалото работи како нормален електрохроматски ретровизор, но дополнително ја подобрува видливоста при товар на габаритни предмети во багажникот преку камера. Може да се прилагоди осветленоста, да се зумира и да се прилагоди бојата.
- RCTA со функција за автономно сопирање при опасност.
- Пакет за студени региони:
 - Греено предно ветробранско стакло
 - Грејачи на предни седишта со 3 нивоа на загревање и вентилација
 - Грејачи на задни седишта



ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

		БЕНЗИН			ХИБРИД	
		2.0Т Бензин DirectInjection FWD 6 М/Т	2.0Т Бензин DirectInjection AWD 6 М/Т	2.0Т Бензин DirectInjection AWD Direct Shift-CVT	2.5 ХИБРИД FWD E-CVT	2.5 ХИБРИД AWD-I E-CVT
Погон		FWD (пренос на предни тркала)	AWD (пренос на сите тркала)		FWD (пренос на предни тркала)	AWD-I (пренос на сите тркала)
Трансмисија	Тип/Менувач	6 МТ	Direct Shift-CVT			E-CVT
Работна зафатина на моторот	cm ³		1,987		2,487	
Тип на вбризување на гориво	Тип		D-4S (директно и индиректно вбризување на горивото)			
Максимална моќност на хибридниот систем	KS		/		218	222
Максимална моќност на моторот со внатрешно согорување	kW/KS @ врт/мин		129/175 / 6 600		131/177 / 5 700	
Максимална моќност на предниот електро мотор	kW / KS		/		88 / 120	
Максимална моќност на задниот електро мотор	kW / KS		/		/	40 / 55
Максимален вртежен момент	Nm @врт/мин		208 / 4 300 - 5 200		221 / 5 600 - 5 200	
Максимален вртежен момент на преден електро мотор	Nm		/		202	
Максимален вртежен момент на заден електро мотор	Nm		/		/	121
Максимална брзина	km/h		190		180	
Забрзување (0-100 km/h)	s	9.8	9.9		8.4	8.1
Потрошувачка на гориво (комбинирано) (17"/18") NEDC	l / 100 km	6.0 / 6.1	6.2 / 6.4		4.5 / 4.6	4.4
Потрошувачка на гориво (град) (17"/18") NEDC	l / 100 km	7.5 / 7.6	7.7 / 7.8		4.4 / 4.7	4.6
Потрошувачка на гориво (отворено) (17"/18") NEDC	l / 100 km	5.2 / 5.3	5.4 / 5.5		4.7 / 4.7	4.4 / 4.5
Капацитет на резервоар за гориво	l			55		
CO2 емисија (комбинирано) NEDC	g/km	138 / 140	142 / 145		102 / 105	100 / 103
CO2 емисија (комбинирано) (17"/18") NEDC	g/km	138	142		102	100
Еуро стандард		EURO 6D				
Потпирање	Тип	напред MacPherson / назад мултилинк				
Должина / Ширина / Висина	mm	4 600 / 1 855 / 1 685				
Меѓускино растојание	mm	2,690				
Растојание од подлогата	mm	195				
Тежина на празно возило (min.-max.)	kg	1 450 - 1 565	1 510 - 1 615		1 590 - 1 680	1 650 - 1 730
Максимално дозволена тежина на возило	kg	2,050	2,105		2,135	2,225
Влечна сила (без сопирачки / со сопирачки)	kg	2 000 / 750	2 000 / 750		800 / 750	1 650 / 750
Капацитет на багажен простор	l	580 / 1 189 / 1 690				

*Податоците за CO2 емисија варираат зависно од опременоста на возилото.

ХИБРИД И БЕНЗИН
Active Dynamic Lounge

Само за ХИБРИД Exclusive
(во комбинација со црн кров)



040 (Pure White)



070 (White Pearl)



1D6 (Zircon Silver)



2QJ (Bitone / 070 + 218)



2QY (Bitone / 1D6 + 218)



1G3 (Ash Grey)



8W9 (Cyan - Metallic)



218 (Midnight Black - Metallic)



2QZ (Bitone / 1G3 + 218)



2RA (Bitone / 8X8 + 218)



3T3 (Tokyo Red Pearl)



8X8 (Dark Blue - Metallic)



6X3 (Urban Khaki - Solid)



218 (Midnight Black - Metallic) Black Edition

Доплата за боја:

- Перла боја- 1000 € (62.000,00 ден)
- Металик боја- 800 € (49.600,00 ден)

•6X3 (Urban Khaki)- 400 € (24.800,00 ден)

•Bi-Tone (само кај EXCLUSIVE)- вклучена во цена

Код на внатрешност	ACTIVE	DYNAMIC		EXCLUSIVE HYBRID		LOUNGE		
	Штоф	Штоф	Синтетичка кожа	Штоф - Синтетичка кожа		Кожа		
Внатрешни тапацери	FA20	FA20	EA20	EC20 - син конец	EE20 - сив	LA20	LA10	LA40
Дел од INSTR. табла/ тапацери на врати	Црна	Црна		Црна		Црна	Сива	Беж
Кров	Сива	Сива		Црна		Сива		



Ниво на опрема Active



Ниво на опрема Dynamic



Ниво на опрема Exclusive



Ниво на опрема Lounge/Lounge Premium

• За подетални технички информации ве молиме симнете го прирачникот за користење на возилото на следниот линк: <http://www.toyota.com.mk/model/rav4-2019/>

• TOYOTA Авто Центар го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава.

Тоуота Авто Центар ДООЕЛ Скопје Булевар 8-ми Септември број 21 ,1000 Скопје, Телефон 02/30 88 880 Факс 02/30 88 888 e-mail: info@toyota.com.mk